



Ул. Никола  
Вапцаров бр. 22,  
1000 Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонија бр.  
21, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

Бул. Јане Сандански  
бр. 82/1/7, Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонски  
Просветители бр. 14  
А, 6000 Охрид, Р.  
Македонија

Ул. III Македонска  
Ударна Бригада бр.  
52, 1300 Куманово, Р.  
Македонија



**FIBULA**  
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,  
+389 2 3238082

+389 2 3116865,  
+389 2 3216391

+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А



# 8 - МИ МАРТ АТИНА



## 07.03.19 – 10.03.19

Цена

# 109€

6.740 мкд



со појадок  
+  
разглед



### АТИНА 4 ДЕНА / 2 НОЌИ – АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Атина - главен град и најголем во Грција колевка на модерната цивилизација. Атина е космополитски град додека пак старогрчка Атина била моќен град -држава - родно место на Сократ, Перикле, Софокле. Атина е еден од најстарите светски градови, чија историја бележи преку 3.400г. Градот го добил името по божицата заштитничка Атина.

2



## 1 ден – 07.03.2019 (Четврток)

Поаѓање во 21:00 часот од автобуската станица на перонот за меѓународни поаѓања. Ноќно возење низ Грција со попатни паузи за одмор.



## 2 ден – 08.03.2019 (Петок)

Пристигнување во Атина во предпладневните часови. Панорамско разгледување на градот (Плошадот Омониа, Плошадот Синтагма каде се наоѓа Парламентот и стражата на Евзони, Олимпискиот стадион, Зевсовиот храм, Хадријановата врата, Бајроновиот споменик, Националната библиотека, универзитет...) Акропол (Пропилеј, Партедон, Ерџтејон...) Сместување во хотел. Слободно попладне. Ноќевање.

### Во цената се вклучени следниве услуги:

- Превоз со високо туристички автобус
- 2 ноќевања со појадок во хотел London 3\* во Глифада  
<https://www.londonhotellathens.com/>
- Организиран разглед на градот со локален водич
- Организација и водство на патувањето

## 3 ден – 09.03.2019 (Сабота)

Појадок. Факултативна – еднодневна екскурзија до Пелопонез со водич. Се поминува Коринтскиот канал, кој го соединува Саронскиот залив на Егејското море и Лахејскиот залив на Јонското море од каде се оди до островот Пелопонез. Ке имате можност да направите преубави фотографии од мостот над самиот канал. Се посетува и Епидавар - родното место на Асклепи, бог-лечител од митологијата. Тука се наоѓа и најубавиот антички театар со неверојатна акустика. Се продложува кон Нафплио - првата столица на новата Грчка држава. Се посетува златниот град Микена - град на легендарниот цар Агамемнон, откриен од археологот Хајнрих Шлиман воедно претставува најважен археолошки објект во Грција. Ке ја видите величествената лавовска порта на влезот од микенската тврдина, руините од дворецот и царските гробници, како и гробницата на Агамемнон... Враќање во хотел. Факултативно гала вечера во хотелот. Ноќевање.

## 4 ден – 10.03.2019 (Недела)

Појадок. Одјавување од хотел. Попладне, факултативно - посета на Сунион, најјужната точка на Атика (Посејдоновиот храм, Аполоновиот брег и Глифада) Попатно, пауза за фотографирање на езерото Вулиагмени. Поаѓање за Скопје во пладневните часови по договор. Пристигнување во Скопје во раните утрински часови.

### Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Целодневна екскурзија (АРГОЛИДА) до Пелопонез (30 еур со превоз и водич) влезниците се наплатуваат дополнително Микена(6 еур) и Епидавар(6 еур)
- Гала вечера во хотелот 30 евра пријавување најдоцна 10 дена пред патување
- Влезници за посета на локалитетите со водич: Акропол(10еур);
- Сунион (10 евра со водич и превоз)
- Патничко-здравствено осигурување 123,00 мкд
- Туристичка такса 1,50 евро на ден по соба се плаќа во хотелот на рецепција

**За реализација на факултативните екскурзии потребно е минимум од 25 патници**

### Важна напомена:

- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 90 дена од денот на патувањето
- Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 40 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ

